

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 15

Петок, 02 септември 2022 год.

www.strumica.gov.mk

С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.		Стр.
240.	Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 13-та седница на Советот на општина Струмица	6

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
241.	Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година	13	
242.	Одлука за измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година	72	
243.	Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2023 година на Општина Струмица	72	
244.	Одлука за доделување парична помош на Мите Ѓоргиев од Струмица	72	
245.	Одлука за доделување парична помош на Трајко Ристов од Струмица	73	
246.	Одлука за доделување парична помош на Трајко Чонев од Струмица	73	
247.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.4578/1 и КП бр.4577, КО Струмица	73	
248.	Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1059 и КП бр.1483/3, КО Градско Балдовци	74	
249.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.971, КО Попчево	74	
250.	Одлука за утврдување на режим на сообраќај за велосипедска патека во град Струмица	75	
251.	Одлука за утврдување на приоритет и сопствено учество на проект за "Изградба на Дом на Култура во с. Куклиш Струмица – Прва фаза"	76	
252.	Одлука за изготвување Извештај за успешноста на реализацијата на планот за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (2019-2024)	76	

- | | |
|---|--|
| <p>253. Одлука за отпочнување постапка за изготвување на нов Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) за периодот 2023-2029 за Општина Струмица 77</p> <p>254. Одлука за јавна отчетност на инспекциските служби во рамки на Општина Струмица 78</p> <p>255. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“ Струмица 78</p> <p>256. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУД „Димитар Влахов“ Струмица 78</p> <p>257. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Никола Карев“ Струмица 79</p> <p>258. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ “Видое Подгорец“ Струмица 80</p> <p>259. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 81</p> <p>260. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Маршал Тито“ од Струмица 81</p> <p>261. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Сандо Масев“ Струмица 82</p> <p>262. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Даме Груев“ од Куклиш 83</p> <p>263. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Маршал Тито“ Муртино 84</p> <p>264. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле 85</p> <p>265. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Герас Цунев“ Просениково 85</p> <p>266. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 86</p> <p>267. Програма за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 година 86</p> | <p>268. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година 87</p> <p>269. Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година 88</p> <p>270. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2022 година .. 88</p> <p>271. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година 89</p> <p>272. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година 89</p> <p>273. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година 90</p> <p>274. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година 91</p> <p>275. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2023 година 91</p> <p>276. Заклучок за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за деца „Виножито“ – Струмица 92</p> <p>277. Заклучок за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица 92</p> <p>278. Заклучок за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица 92</p> <p>279. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за воспитната 2021/2022 година .. 93</p> <p>280. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за воспитната 2022/2023 година .. 93</p> <p>281. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ - Струмица за 2023 година . 93</p> <p>282. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2023 година 94</p> |
|---|--|

- 283. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работењето на ЈПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за период 01.04.2022 – 30.06.2022 година 94
- 284. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување на ПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за 2023 година 94
- 285. Заклучок** за давање согласност на Одлуката за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за 2023 година 94
- 286. Заклучок** за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од I до VI месец 2022 година 95
- 287. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас, Струмица за 2023 година . 95
- 288. Заклучок** за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2023 година 96
- 289. Заклучок** за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година 96
- 290. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година 96
- 291. Заклучок** за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година 97
- 292. Заклучок** за давање согласност на Одлуката за промена на седиштето на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица ... 97
- 293. Заклучок** за давање согласност на Статутот на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица 97
- 294. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2023 година 97
- 295. Заклучок** за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2023 година ... 98
- 296. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Видое Подгорец” од Струмица во учебната 2021/2022 година .. 98
- 297. Заклучок** за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ “Видое Погорец” Струмица, во учебната 2022/2023 година 98
- 298. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Никола Вапцаров” од Струмица во учебната 2021/2022 година .. 99
- 299. Заклучок** за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ од Струмица, во учебната 2022/2023 година 99
- 300. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Маршал Тито” од Струмица во учебната 2021/2022 година 99
- 301. Заклучок** за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ од Струмица, во учебната 2022/2023 година 100
- 302. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Сандо Масев” од Струмица во учебната 2021/2022 година 100
- 303. Заклучок** за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ од Струмица, во учебната 2022/2023 година 100
- 304. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Даме Груев” Куклиш во учебната 2021/2022 година 101
- 305. Заклучок** за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ “Даме Груев” Куклиш, во учебната 2022/2023 година 101
- 306. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Маршал Тито” Муртино во учебната 2021/2022 година 101
- 307. Заклучок** за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ “Маршал Тито” Муртино, во учебната 2022/2023 година ... 101
- 308. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Свети Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2021/2022 година, со извештај за самоевалуација 102
- 309. Заклучок** за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ “Свети Кирил и Методиј” од Дабиле, во учебната 2022/2023 година 102
- 310. Заклучок** за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2021/2022 година, со Самоевалуација и Извештај за самоевалуација 102

- | | |
|--|--|
| <p>311. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ “Герас Цунев” од Просениково, во учебната 2022/2023 година 103</p> <p>312. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ “Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2021/2022 година 103</p> <p>313. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ “Гоце Делчев” Вељуса, во учебната 2022/2023 година 103</p> <p>314. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на Општинското основно музичко училиште “Боро Џони” од Струмица во учебната 2021/2022 година со извештај за самоевалуација 104</p> <p>315. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Основното музичко училиште „Боро Џони“ од Струмица , во учебната 2022/2023 година 104</p> <p>316. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение на Основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2022/2023 година 104</p> <p>317. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение на Основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2022/2023 година 104</p> <p>318. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од девето одделение на Основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2022/2023 година 105</p> <p>319. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение на Основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2022/2023 година 105</p> <p>320. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, во учебната 2022/ 2023 година 106</p> | <p>321. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение на Основното општинско училиште „Никола Вапцаров“ од Струмица во учебната 2022/2023 година 106</p> <p>322. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, во учебната 2022/ 2023 година 106</p> <p>323. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, во учебната 2022/ 2023 година 107</p> <p>324. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица , во учебната 2022/ 2023 година 107</p> <p>325. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица , во учебната 2022/ 2023 година 107</p> <p>326. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица , во учебната 2022/ 2023 година 108</p> <p>327. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица , во учебната 2022/ 2023 година . 108</p> <p>328. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, во учебната 2022/ 2023 година . 109</p> <p>329. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, во учебната 2022/ 2023 година .. 109</p> <p>330. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, во учебната 2022/ 2023 година .. 109</p> |
|--|--|

- [illegible]

- 349. Заклучок** за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение на ООУ „Гоце Делчев“ од Вељуса во учебната 2022/2023 година 116
- 350. Заклучок** за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение на ООУ „Гоце Делчев“ од Вељуса во учебната 2022/2023 година 117
- 351. Заклучок** по барање за автентично толкување на членови од Деловникот на Советот на Општина Струмица 117

- 352. Заклучок** за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2022 година 118
- 353. Квартален извештај** за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2022 година 119

240.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на прописите и другите акти донесени на 13-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 13-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 31.08.2022 година и тоа:

1. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година
2. Одлука за измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година;
3. Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2023 година на Општина Струмица;

4. Одлука за доделување парична помош на Мите Ѓоргиев од Струмица;
5. Одлука за доделување парична помош на Трајко Ристов од Струмица;
6. Одлука за доделување парична помош на Трајко Чонев од Струмица;
7. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.4578/1 и КП бр.4577, КО Струмица;
8. Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1059 и КП бр.1483/3, КО Градско Балдовци;
9. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.971, КО Попчево;
10. Одлука за утврдување на режим на сообраќај за велосипедска патека во град Струмица;
11. Одлука за утврдување на приоритет и сопствено учество на проект за “Изградба на Дом

- на Култура во с. Куклиш Струмица – Прва фаза“;
12. Одлука за изготвување Извештај за успешноста на реализацијата на планот за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (2019-2024);
 13. Одлука за отпочнување постапка за изготвување на нов Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) за периодот 2023-2029 за Општина Струмица;
 14. Одлука за јавна отчетност на инспекциските служби во рамки на Општина Струмица;
 15. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“ Струмица;
 16. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица;
 17. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Никола Карев“ Струмица;
 18. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ “Видое Подгорец“ Струмица;
 19. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица;
 20. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Маршал Тито“ од Струмица;
 21. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Сандо Масев“ Струмица;
 22. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Даме Груев“ од Куклиш;
 23. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Маршал Тито“ Муртино;
 24. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле;
 25. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Герас Цунев“ Просениково;
 26. Одлука за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса;
 27. Програма за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 година;
 28. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година;
 29. Програма за измена и дополнување на Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година;
 30. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2022 година;
 31. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година;
 32. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година;

33. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година;
34. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година;
35. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2023 година;
36. Заклучок за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за деца „Виножито“ – Струмица;
37. Заклучок за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица;
38. Заклучок за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица;
39. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за воспитната 2021/2022 година;
40. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за воспитната 2022/2023 година;
41. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ - Струмица за 2023 година;
42. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2023 година;
43. Заклучок за усвојување на Извештајот за работењето на ЈПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за период 01.04.2022 – 30.06.2022 година;
44. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за 2023 година;
45. Заклучок за давање согласност на Одлуката за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за 2023 година;
46. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од I до VI месец 2022 година;
47. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“, Струмица за 2023 година;
48. Заклучок за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2023 година;
49. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година;
50. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта“, Струмица за 2023 година;
51. Заклучок за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година;

52. Заклучок за давање согласност на Одлуката за промена на седиштето на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица;
53. Заклучок за давање согласност на Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица;
54. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2023 година;
55. Заклучок за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2023 година;
56. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2021/2022 година;
57. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Видое Погорец“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
58. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ од Струмица во учебната 2021/2022 година;
59. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ од Струмица, во учебната 2022/2023 година;
60. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ од Струмица во учебната 2021/2022 година;
61. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ од Струмица, во учебната 2022/2023 година;
62. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Сандо Масев“ од Струмица во учебната 2021/2022 година;
63. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ од Струмица, во учебната 2022/2023 година;
64. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2021/2022 година;
65. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, во учебната 2022/2023 година;
66. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2021/2022 година;
67. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, во учебната 2022/2023 година;
68. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2021/2022 година, со извештај за самоевалуација
69. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Свети Кирил и Методиј“ од Дабиле, во учебната 2022/2023 година;
70. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2021/2022 година, со Самоевалуација и Извештај за самоевалуација;
71. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ од Просениково, во учебната 2022/2023 година;
72. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2021/2022 година;
73. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“ Вељуса, во учебната 2022/2023 година;
74. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на Општинското основно музичко училиште „Боро Џони“ од Струмица во учебната 2021/2022 година со извештај за самоевалуација;
75. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Основното музичко училиште „Боро Џони“ од Струмица, во учебната 2022/2023 година;

76. 76. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение на Основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2022/2023 година;
77. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение на Основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2022/2023 година;
78. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од девето одделение на Основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2022/2023 година;
79. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение на Основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица во учебната 2022/2023 година;
80. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
81. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение на Основното општинско училиште „Никола Вапцаров“ од Струмица во учебната 2022/2023 година;
82. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од девето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
83. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
84. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
85. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
86. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од девето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
87. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
88. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“

- Струмица, во учебната 2022/2023 година;
89. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
90. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
91. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, во учебната 2022/2023 година;
92. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, во учебната 2022/2023 година;
93. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, во учебната 2022/2023 година;
94. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, во учебната 2022/2023 година;
95. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, во учебната 2022/2023 година;
96. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение на Основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023 година;
97. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение на Основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023 година;
98. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од девето одделение на Основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023 година;
99. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за кампување за учениците од шесто до девето одделение на Основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023 година;
100. Заклучок за давање Програмата за зимување за учениците од шесто до девето одделение на Основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023 година;
101. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение на Основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023 година;
102. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за

- изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение на Основното општинско училиште „Свети Кирил и Методиј“ од Дабиле во учебната 2022/2023 година;
103. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение на Основното општинско училиште „Свети Кирил и Методиј“ од Дабиле во учебната 2022/2023 година;
104. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од девето одделение на Основното општинско училиште „Свети Кирил и Методиј“ од Дабиле во учебната 2022/2023 година;
105. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение на Основното општинско училиште „Герас Цунев“ од Просениково во учебната 2022/2023 година;
106. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение на Основното општинско училиште „Герас Цунев“ од Просениково во учебната 2022/2023 година;
107. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од девето одделение на Основното општинско училиште „Герас Цунев“ од

Просениково во учебната 2022/2023 година;

108. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во пророда со учениците од петто одделение на Основното општинско училиште „Герас Цунев“ од Просениково во учебната 2022/2023 година;
109. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение на Основното општинско училиште „Гоце Делчев“ од Вељуса во учебната 2022/2023 година;
110. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение на Основното општинско училиште „Гоце Делчев“ од Вељуса во учебната 2022/2023 година;
111. Заклучок по барање за автентично толкување на членови од Деловникот на Советот на Општина Струмица;
112. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2022 година; и
113. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2022 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-7164/2 Општина Струмица
02.09.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.

.....

241.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а**за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година****1. Општ дел****Член 1**

Буџетот на Општина Струмица за 2022 година се состои од:

	Буџет	Ребаланс
I. Вкупни приходи	1.182.141.974	1.251.207.918
Даночни приходи	329.896.191	329.896.191
Неданочни приходи	51.556.706	52.706.706
Капитални приходи	58.500.000	58.500.000
II. Приходи од дотации	605.006.818	647.718.934
Приходи од трансфери	79.304.344	94.862.987
Приходи од донации	57.877.915	67.523.100
I. Вкупни расходи	1.403.545.052	1.472.610.996
Од утврдени намени	1.400.245.052	1.468.660.996
Расходи од резервите	3.300.000	3.950.000
II. Дефицит	- 221.403.078	-221.403.078
III. Финансирање	221.403.078	221.403.078
Прилив	221.403.078	221.403.078
Домаш.задолжување	0	0
Депозит	221.403.078	221.403.078
Одлив	0	
Отплата на главница	0	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	329.896.191	329.896.191	0	0	0	0	0	0	0	0	329.896.191	329.896.191
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
713	Даноци на имот	87.000.000	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	87.000.000
717	Даноци на специфични услуги	226.396.191	226.396.191	0	0	0	0	0	0	0	0	226.396.191	226.396.191
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.007.126	15.007.126	36.549.580	37.699.580	0	0	0	0	0	0	51.556.706	52.706.706
722	Лоби, судски и административни такси	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
723	Такси и надместоци	500.000	500.000	33.046.080	34.196.080	0	0	0	0	0	0	33.546.080	34.696.080
725	Други неданочни приходи	10.507.126	10.507.126	3.503.500	3.503.500	0	0	0	0	0	0	14.010.626	14.010.626
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	58.500.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	58.500.000	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	58.500.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	274.939.665	290.498.308	0	0	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	963.592.155	1.031.508.099
741	Трансфери од други нивоа на власт	274.939.665	290.498.308	0	0	630.075.494	672.787.610	689.081	689.081	0	0	905.714.240	963.984.999
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	57.877.915	67.523.100	0	0	57.877.915	67.523.100

678.342.982 683.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџет		Ребаланс		Расходи од дотации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
678.342.982	693.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	0	1.403.545.052	1.472.610.996
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		106.785.607		0		489.339.659		506.438.053		0	
			0		0		0		0		0	
401	Основни плати		71.708.332		68.551.037		351.964.679		364.176.909		0	
402	Придоноси за социјално осигурување		24.916.275		28.074.570		0		137.474.980		142.261.144	
404	Надоместоци		10.160.000		10.160.000		0		0		0	
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		3.300.000		3.350.000		0		0		0	
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.700.000		1.700.000		0		0		0	
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.600.000		2.250.000		0		0		0	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		120.617.116		165.062.116		35.049.580		36.166.580		112.878.735	
420	Патни и дневни расходи		850.000		850.000		549.000		549.000		0	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		38.812.000		75.932.000		5.955.500		5.170.500		21.718.000	
423	Материјали и ситен инвентар		14.512.188		13.096.893		12.391.080		12.528.080		4.424.300	
424	Поправки и тековно одржување		39.137.247		41.707.742		2.884.500		2.884.500		15.858.400	
425	Договорни услуги		18.833.000		20.903.000		10.199.500		10.579.500		81.586.035	
426	Други тековни расходи		5.983.881		5.983.881		950.000		1.240.000		820.000	
427	Привремени вработувања		6.688.800		6.688.800		2.320.000		3.120.000		8.470.000	
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		250.000		250.000		0		0		0	
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		250.000		250.000		0		0		0	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		57.432.301		59.632.301		0		0		3.042.965	
463	Трансфери до невладини организации		13.986.812		15.086.812		0		0		0	
464	Разни трансфери		43.445.489		44.545.489		0		3.042.965		3.042.965	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		389.957.958		358.221.601		1.530.000		1.530.000		24.814.135	
480	Купување на опрема и машини		9.500.000		8.600.000		0		30.000		0	
482	Други градежни објекти		331.457.958		310.417.465		0		0		24.814.135	
483	Купување на мебел		2.000.000		1.931.600		0		0		0	
485	Вложувања и нефинансиски средства		25.000.000		13.100.000		0		0		0	
486	Купување на возила		6.500.000		7.400.000		1.500.000		1.500.000		0	
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		15.500.000		16.772.536		0		0		0	

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		→ расходи од донации		→ расходи од донации		→ расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	389.957.958	358.221.601	1.500.000	1.530.000	24.814.135	25.288.010	26.505.890	28.082.267	0	0	442.777.983	413.101.878
480	Купување на опрема и машини	9.500.000	8.600.000	0	30.000	0	300.000	6.150.000	1.680.500	0	0	15.650.000	10.590.500
482	Други градежни објекти	331.467.968	310.417.465	0	0	24.814.135	24.814.135	20.355.890	26.421.767	0	0	376.627.983	361.653.367
483	Купување на мебел	2.000.000	1.931.600	0	0	0	60.000	0	0	0	0	2.000.000	1.891.600
485	Вложувања и нефинансиски средства	25.000.000	13.100.000	0	0	0	93.875	0	0	0	0	25.000.000	13.193.875
486	Купување на возила	8.500.000	7.400.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.900.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	15.500.000	16.772.536	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500.000	16.772.536

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун. ста. Фун. код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
		693.901.625	37.699.380	672.787.610	68.222.181	0	1.472.610.996
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	162.185.574	0	0	30.400.000	0	192.585.574
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	162.185.574	0	0	0	0	162.185.574
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	0	0	0	30.400.000	0	30.400.000
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	15.000.000	0	12.300.000	0	0	27.300.000
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	15.000.000	0	12.300.000	0	0	27.300.000
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	225.024.514	0	0	0	0	225.024.514
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	100.256.319	0	0	0	0	100.256.319
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	92.418.195	0	0	0	0	92.418.195
7045	ТРАНСПОРТ	32.350.000	0	0	0	0	32.350.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	0	0	0	0	0	0
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	82.800.000	0	0	12.834.714	0	95.634.714
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	38.500.000	0	0	12.834.714	0	51.334.714
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	34.300.000	0	0	0	0	34.300.000
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	136.612.536	0	0	699.081	0	137.311.617
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	35.300.000	0	0	699.081	0	35.999.081
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	33.200.000	0	0	0	0	33.200.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	59.940.000	0	0	0	0	59.940.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	8.172.536	0	0	0	0	8.172.536
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	43.085.000	1.013.500	14.954.275	1.300.000	0	60.352.775
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	23.100.000	0	0	0	0	23.100.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	19.985.000	1.013.500	14.954.275	1.300.000	0	37.252.775
709	ОБРАЗОВАНИЕ	19.324.250	36.686.080	645.533.335	21.988.386	0	723.532.051
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.562.250	24.136.080	384.050.824	0	0	418.749.154
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	8.762.000	12.550.000	261.482.511	21.988.386	0	304.782.897
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	9.869.751	0	0	1.000.000	0	10.869.751
7102	СТАРИ ЛИЦА	5.025.200	0	0	0	0	5.025.200

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					0	1.472.610.996
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити		
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.844.551	0	0	1.000.000	0	0	5.844.551

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
693.901.625	37.699.580	672.787.610	68.222.181	0	1.472.610.996		
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	162.185.574	0	0	0	0	162.185.574
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	10.371.395	0	0	0	0	10.371.395
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.114.179	0	0	0	0	129.114.179
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	0	0	0	30.400.000	0	30.400.000
MB0	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	0	0	0	30.400.000	0	30.400.000
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	15.000.000	0	12.300.000	0	0	27.300.000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	14.000.000	0	12.300.000	0	0	26.300.000
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	100.256.319	0	0	0	0	100.256.319
GAB	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	91.256.319	0	0	0	0	91.256.319
GAD	ГАБРОВСКИ ВОДОПАДИ	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
GAG	НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	92.418.195	0	0	0	0	92.418.195
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
FAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	76.018.195	0	0	0	0	76.018.195
FAJ	РЕГУЛАЦИЈА НА ПОРОЈ СВ. ИЛИЈА-ЧИФЛИГАНСКИ	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
FAK	БУЛЕВАР " БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAL	УЛИЦА "23 ОКТОМВРИ"	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAM	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИ	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
7045	ТРАНСПОРТ	32.350.000	0	0	0	0	32.350.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	12.350.000	0	0	0	0	12.350.000
JDA	ИЗГРАБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
JEА	ПАРКИРАЛИШТА	0	0	0	0	0	0
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	0	0	0	0	0	0
G20	ПОТТИКУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	0	0	0	0	0	0
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
693.901.625		37.899.580	672.787.610	68.222.181	0	1.472.610.996	
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	38.500.000	0	0	12.834.714	0	51.334.714
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J1A	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	12.500.000	0	0	12.834.714	0	25.334.714
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	34.300.000	0	0	0	0	34.300.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
J1A	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
J1B	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	35.300.000	0	0	699.081	0	35.999.081
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	0	0	699.081	0	10.699.081
J1A	УРБАНА ОПРЕМА	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	33.200.000	0	0	0	0	33.200.000
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	23.200.000	0	0	0	0	23.200.000
JGA	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И НАВОДНУВАЊЕ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	59.940.000	0	0	0	0	59.940.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	50.940.000	0	0	0	0	50.940.000
JAA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	8.172.536	0	0	0	0	8.172.536
J1A	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	8.172.536	0	0	0	0	8.172.536
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	23.100.000	0	0	0	0	23.100.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	13.100.000	0	0	0	0	13.100.000
LAA	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	19.985.000	1.013.500	14.954.275	1.300.000	0	37.252.775
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	150.000	1.000.000	12.128.942	0	0	13.278.942
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	150.000	13.500	2.825.333	0	0	2.988.833
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	10.385.000	0	0	0	0	10.385.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.000.000	0	0	1.300.000	0	3.300.000
KAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
	КАВ КИНО САЛА	100.000	0	0	0	0	100.000
	КАД МУЗЕЈ НА СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ	700.000	0	0	0	0	700.000
	КАГ МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.582.250	24.136.080	384.050.824	0	0	418.749.154
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	5.161.047	8.016.000	306.914.736	0	0	320.091.783
NAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.330.000	0	0	0	0	3.330.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	2.071.203	16.120.080	77.136.088	0	0	95.327.371
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	8.782.000	12.550.000	261.482.511	21.988.386	0	304.782.897
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	282.000	11.050.000	261.482.511	21.988.386	0	294.782.897
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	8.500.000	1.500.000	0	0	0	10.000.000
7102	СТАРИ ЛИЦА	5.025.200	0	0	0	0	5.025.200
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	5.025.200	0	0	0	0	5.025.200
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.844.551	0	0	1.000.000	0	5.844.551
VAB	ДЕТСКА ГРАДИНКА	3.844.551	0	0	0	0	3.844.551
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1.000.000	0	0	1.000.000	0	2.000.000
		693.901.625	37.699.580	672.787.610	68.222.181	0	1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	678.342.982		693.901.625		36.549.580		37.699.580		630.075.494		672.787.610		58.576.996		68.222.181		0		0		1.403.545.052		1.472.610.996	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
ПРИХОДИ:																									
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
РАСХОДИ:																									
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
404	Надоместоци	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
404	Надоместоци	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	10.371.395	0	0	0	0	0	0	0	0	7.721.395	10.371.395
ПРИХОДИ:													
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	10.371.395	0	0	0	0	0	0	0	0	7.721.395	10.371.395
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401	Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402	Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.250.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
426	Други тековни расходи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.810.982	4.910.982	0	0	0	0	0	0	0	0	2.810.982	4.910.982
463	Трансфери до невладини организации	310.982	310.982	0	0	0	0	0	0	0	0	310.982	310.982
464	Разни трансфери	2.500.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	4.600.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	10.371.395	0	0	0	0	0	0	0	0	7.721.395	10.371.395
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401	Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402	Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.250.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
426	Други тековни расходи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.810.982	4.910.982	0	0	0	0	0	0	0	0	2.810.982	4.910.982
463	Трансфери до невладини организации	310.982	310.982	0	0	0	0	0	0	0	0	310.982	310.982
464	Разни трансфери	2.500.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	4.600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
DA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА МЕСНА САМОУПРАВА	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
ПРИХОДИ:													
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
482	Други градежни објекти	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
482	Други градежни објекти	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експланација	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	123.264.179	128.114.179	0	0	0	0	0	0	0	0	123.264.179	128.114.179
ПРИХОДИ :													
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	123.264.179	128.114.179	0	0	0	0	0	0	0	0	123.264.179	128.114.179
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	86.689.179	86.689.179	0	0	0	0	0	0	0	0	86.689.179	86.689.179
401	Основен плати	61.219.610	58.145.138	0	0	0	0	0	0	0	0	61.219.610	58.145.138
402	Придоноси за социјално осигурување	20.709.569	23.784.041	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	23.784.041
404	Надоместоци	4.760.000	4.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.760.000	4.760.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	33.225.000	39.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.225.000	39.075.000
420	Патни и дневни расходи	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	860.000	860.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.450.000	13.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.450.000	13.230.000
423	Материјали и ситен инвентар	6.340.000	5.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.340.000	5.340.000
424	Поправки и тековно одржување	4.190.000	5.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.190.000	5.190.000
425	Договорни услуги	5.295.000	7.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.295.000	7.365.000
428	Други тековни расходи	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
427	Приземени вработувања	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
464	Разни трансфери	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	123.264.179	128.114.179	0	0	0	0	0	0	0	0	123.264.179	128.114.179
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	86.689.179	86.689.179	0	0	0	0	0	0	0	0	86.689.179	86.689.179
401	Основен плати	61.219.610	58.145.138	0	0	0	0	0	0	0	0	61.219.610	58.145.138
402	Придоноси за социјално осигурување	20.709.569	23.784.041	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	23.784.041
404	Надоместоци	4.760.000	4.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.760.000	4.760.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	33.225.000	39.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.225.000	39.075.000
420	Патни и дневни расходи	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	860.000	860.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.450.000	13.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.450.000	13.230.000
423	Материјали и ситен инвентар	6.340.000	5.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.340.000	5.340.000
424	Поправки и тековно одржување	4.190.000	5.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.190.000	5.190.000
425	Договорни услуги	5.295.000	7.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.295.000	7.365.000
428	Други тековни расходи	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
427	Приземени вработувања	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	678.342.982		693.901.625		36.549.580		37.699.580		630.075.494		672.787.610		58.576.996		68.222.181		0		1.403.545.052		1.472.610.996	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи											
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
464	Разни трансфери	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет	
		Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет
EA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА	6500.000	6500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6500.000	6500.000
ПРИХОДИ:													
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6500.000	6500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6500.000	6500.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6500.000	6500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6500.000	6500.000
480	Купување на опрема и машини	3500.000	3500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3500.000	3500.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	3000.000	3000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000.000	3000.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6500.000	6500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6500.000	6500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6500.000	6500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6500.000	6500.000
480	Купување на опрема и машини	3500.000	3500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3500.000	3500.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	3000.000	3000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000.000	3000.000

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.543.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
ПРИХОДИ:													
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
425	Договорни услуги	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
425	Договорни услуги	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
ПРИХОДИ :													
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
425	Договорни услуги	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
425	Договорни услуги	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FD	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
482	Други градежни објекти	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
482	Други градежни објекти	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	10.699.081	10.699.081
ПРИХОДИ:													
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	10.699.081	10.699.081
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.142.881	1.142.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.881	1.142.881
425	Договорни услуги	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	502.000	502.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	0	0	0	0	0	640.881	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.857.119	8.857.119	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	9.556.200	9.556.200
463	Трансфери до невладини организации	2.555.830	2.555.830	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.830	2.555.830
464	Разни трансфери	6.301.289	6.301.289	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	7.000.370	7.000.370
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	10.699.081	10.699.081
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.142.881	1.142.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.881	1.142.881
425	Договорни услуги	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	502.000	502.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	0	0	0	0	0	640.881	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.857.119	8.857.119	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	9.556.200	9.556.200
463	Трансфери до невладини организации	2.555.830	2.555.830	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.830	2.555.830
464	Разни трансфери	6.301.289	6.301.289	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	7.000.370	7.000.370

678.342.982	693.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	1.403.545.052	1.472.610.996
-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	---	---	---------------	---------------

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
GA	ИЗГРАБЕА НА ОБЈЕКТИ	135.000.000	100.256.319	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000.000	100.256.319
ПРИХОДИ:													
GAB	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	126.000.000	91.256.319	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	91.256.319
GAD	ГАБРОВСКИ ВОДОПАДИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
GAG	НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	135.000.000	100.256.319	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000.000	100.256.319
482	Други градежни објекти	111.000.000	88.156.319	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000.000	88.156.319
485	Вложувања и нефинансиски средства	17.500.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	5.600.000
486	Купување на возила	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000
GAB	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	126.000.000	91.256.319	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	91.256.319
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	126.000.000	91.256.319	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	91.256.319
482	Други градежни објекти	108.500.000	86.656.319	0	0	0	0	0	0	0	0	108.500.000	86.656.319
485	Вложувања и нефинансиски средства	17.500.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	5.800.000
GAD	ГАБРОВСКИ ВОДОПАДИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482	Други градежни објекти	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
486	Купување на возила	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000
GAG	НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

678.342.982 683.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.986 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.986

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J1	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.200.000	23.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	23.200.000
ПРИХОДИ:													
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.200.000	23.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	23.200.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.200.000	23.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	23.200.000
421	Кооперативни услуги, греење, комуникација и транспорт	7.200.000	23.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	23.200.000
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.200.000	23.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	23.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.200.000	23.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	23.200.000
421	Кооперативни услуги, греење, комуникација и транспорт	7.200.000	23.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	23.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	678.342.982		603.901.625		36.540.580		37.699.580		630.075.494		672.787.610		58.576.996		88.222.181		0		0		1.403.545.052		1.472.610.996	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ:																									
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ:																									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	30,000,000	50,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	50,940,000
ПРИХОДИ:													
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	30,000,000	50,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	50,940,000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26,000,000	46,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	46,940,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	18,800,000	38,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,800,000	38,340,000
424	Поправки и тековно одржување	7,200,000	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	8,600,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
464	Разни трансфери	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	30,000,000	50,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	50,940,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26,000,000	46,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	46,940,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	18,800,000	38,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,800,000	38,340,000
424	Поправки и тековно одржување	7,200,000	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	8,600,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
464	Разни трансфери	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000

678,342,982 693,901,625 36,549,580 37,699,580 630,075,494 672,787,610 58,576,996 68,222,181 0 0 1,403,545,052 1,472,610,996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
ПРИХОДИ:													
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
424	Поправки и тековно одржување	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
424	Поправки и тековно одржување	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000

678.342.982 683.901.625 36.548.580 37.899.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.810.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
ПРИХОДИ:													
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	10.650.000	10.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.650.000	10.650.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	10.650.000	10.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.650.000	10.650.000

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		678.342.982	693.901.025	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	1.403.545.032	1.472.610.996
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
ПРИХОДИ:													
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
678.342.982	693.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	0	0	1.403.545.052	1.472.610.996
ПРИХОДИ :													
ЈАА	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
ЈАА	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
482	Други градежни објекти	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	8.600.000	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	8.600.000
ЈАА	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
482	Други градежни објекти	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	8.600.000	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	8.600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈД	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
ПРИХОДИ:													
ЈДА	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
482	Други градежни објекти	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
ЈДА	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
482	Други градежни објекти	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
ЈЕ ИЗГРАБКА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ													
		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
ПРИХОДИ:													
ЈЕА ПАРКИРАЛИШТА													
		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
РАСХОДИ:													
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации													
		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
ЈЕА ПАРКИРАЛИШТА													
		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации													
		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.082 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка		О П И С		678.342.982		693.901.625		36.549.580		37.899.580		630.075.494		672.787.610		68.576.996		68.222.181		0		0		1.403.545.052		1.472.610.996			
				Буџетски расходи		Расходи од самoфинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
				Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
J1		42.500.000	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.862.638	12.834.714	0	0	54.362.638	50.334.714												
ПРИХОДИ:																													
J1A	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.862.638	12.834.714	0	0	24.362.638	25.334.714												
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	30.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	25.000.000												
РАСХОДИ:																													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.500.000	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.862.638	12.834.714	0	0	54.362.638	50.334.714												
482	Други градежни објекти	42.500.000	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.862.638	12.834.714	0	0	54.362.638	50.334.714												
J1A	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВ	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.862.638	12.834.714	0	0	24.362.638	25.334.714												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.862.638	12.834.714	0	0	24.362.638	25.334.714												
482	Други градежни објекти	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.862.638	12.834.714	0	0	24.362.638	25.334.714												
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	30.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	25.000.000												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	25.000.000												
482	Други градежни објекти	30.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	25.000.000												

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JL	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	6.800.000	8.172.536	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	8.172.536
ПРИХОДИ:													
JLA	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	6.800.000	8.172.536	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	8.172.536
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.800.000	8.172.536	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	8.172.536
489	Капитални субвенции за претпријатја и неопходни организации	6.800.000	8.172.536	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	8.172.536
JLA	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	6.800.000	8.172.536	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	8.172.536
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.800.000	8.172.536	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	8.172.536
489	Капитални субвенции за претпријатја и неопходни организации	6.800.000	8.172.536	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	8.172.536

678.342.982 683.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.062 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од доплати		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЖМ	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
ПРИХОДИ:													
ЖМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
ЖМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
482	Други градежни објекти	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
ЖМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
482	Други градежни објекти	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
ЖМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
678.342.982	693.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	0	0	1.403.545.052	1.472.610.996
ПРИХОДИ:													
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет	
		Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет
K1	БИБЛИОТЕКАРСТВО	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	10.039.942	12.128.942	0	0	0	0	11.189.942	13.278.942
ПРИХОДИ :													
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	10.039.942	12.128.942	0	0	0	0	11.189.942	13.278.942
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	10.039.942	11.061.942	0	0	0	0	10.039.942	11.061.942
401	Основни плати	0	0	0	0	7.228.808	7.984.558	0	0	0	0	7.228.808	7.984.558
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	2.811.136	3.087.386	0	0	0	0	2.811.136	3.087.386
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	1.067.000	0	0	0	0	1.150.000	2.217.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	150.000	150.000	442.000	442.000	0	400.000	0	0	0	0	592.000	982.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	217.500	217.500	0	250.000	0	0	0	0	217.500	487.500
424	Поправки и тековно одржување	0	0	113.500	113.500	0	200.000	0	0	0	0	113.500	313.500
425	Договорни услуги	0	0	127.000	127.000	0	120.000	0	0	0	0	127.000	247.000
426	Други тековни расходи	0	0	50.000	50.000	0	97.000	0	0	0	0	50.000	147.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	10.039.942	12.128.942	0	0	0	0	11.189.942	13.278.942
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	10.039.942	11.061.942	0	0	0	0	10.039.942	11.061.942
401	Основни плати	0	0	0	0	7.228.808	7.984.558	0	0	0	0	7.228.808	7.984.558
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	2.811.136	3.087.386	0	0	0	0	2.811.136	3.087.386
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	1.067.000	0	0	0	0	1.150.000	2.217.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	150.000	150.000	442.000	442.000	0	400.000	0	0	0	0	592.000	982.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	217.500	217.500	0	250.000	0	0	0	0	217.500	487.500
424	Поправки и тековно одржување	0	0	113.500	113.500	0	200.000	0	0	0	0	113.500	313.500
425	Договорни услуги	0	0	127.000	127.000	0	120.000	0	0	0	0	127.000	247.000
426	Други тековни расходи	0	0	50.000	50.000	0	97.000	0	0	0	0	50.000	147.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	678.342.982		693.901.625		36.549.580		37.699.580		630.075.494		672.787.610		58.576.996		68.222.181		0		0		1.403.545.052		1.472.610.996	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	150.000	150.000	13.500	13.500	13.500	13.500	2.334.217	2.825.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497.717	2.988.833		
ПРИХОДИ:		150.000		150.000		13.500		13.500		2.334.217		2.825.333		0		0		0		0		2.497.717		2.988.833	
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	150.000	150.000	13.500	13.500	13.500	13.500	2.334.217	2.825.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497.717	2.988.833		
РАСХОДИ:		0		0		0		0		2.334.217		2.569.217		0		0		0		0		2.334.217		2.569.217	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.217	2.569.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.217	2.569.217	0	0
401	Основни плати	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.667	1.849.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.667	1.849.827	0	0
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	653.550	719.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653.550	719.390	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150.000	150.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	256.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.500	419.616	0	0
421	Коминални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.000	12.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	27.000	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	131.000	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
425	Договорни услуги	60.000	60.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.500	103.500	0	0
426	Други тековни расходи	48.000	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	80.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	133.116	0	0
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	150.000	150.000	13.500	13.500	13.500	13.500	2.334.217	2.825.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497.717	2.988.833		
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	2.334.217	2.569.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.217	2.569.217	0	0
401	Основни плати	0	0	0	0	0	0	1.680.667	1.849.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.667	1.849.827	0	0
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	653.550	719.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653.550	719.390	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150.000	150.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	256.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.500	419.616	0	0
421	Коминални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.000	12.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	27.000	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	131.000	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
425	Договорни услуги	60.000	60.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.500	103.500	0	0
426	Други тековни расходи	48.000	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	80.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	133.116	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка		О П И С											
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	10.385.000	10.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.385.000	10.385.000
ПРИХОДИ:													
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	10.385.000	10.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.385.000	10.385.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
425	Договорни услуги	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.095.000	8.095.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.095.000	8.095.000
463	Трансфери до невладини организации	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
464	Разни трансфери	7.975.000	7.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.975.000	7.975.000
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	10.385.000	10.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.385.000	10.385.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
425	Договорни услуги	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.095.000	8.095.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.095.000	8.095.000
463	Трансфери до невладини организации	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
464	Разни трансфери	7.975.000	7.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.975.000	7.975.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дојатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
КА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ВО КУЛТУРАТА	7.300.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	7.300.000
ПРИХОДИ:													
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
КАВ	КИНО САЛА	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
КАД	МУЗЕЈ НА СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
КАС	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.300.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	7.300.000
482	Други градежни објекти	7.300.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	7.300.000
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
482	Други градежни објекти	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
КАВ	КИНО САЛА	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
482	Други градежни објекти	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
КАД	МУЗЕЈ НА СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
482	Други градежни објекти	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
КАС	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
482	Други градежни објекти	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
L0	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА	12.000.000	13.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	13.100.000
ПРИХОДИ:													
L00	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА	12.000.000	13.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	13.100.000
РАСХОДИ:													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000	13.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	13.100.000
463	Трансфери до невладини организации	10.000.000	11.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	11.100.000
464	Разни трансфери	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
L00	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА	12.000.000	13.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	13.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000	13.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	13.100.000
463	Трансфери до невладини организации	10.000.000	11.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	11.100.000
464	Разни трансфери	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

678.342.982		603.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	0	1.403.545.052	1.472.610.996
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
LA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
ПРИХОДИ:													
LAА	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
LAА	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	678.342.982		693.901.625		36.549.580		37.699.580		630.075.494		672.787.610		58.576.996		68.222.181		0		0		1.403.545.052		1.472.610.996	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Законски расходи		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
МВ	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	6.854.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.400.000	30.400.000	0	0	37.254.763	37.254.763	0	0	37.254.763	37.254.763	0	0
ПРИХОДИ:		6.854.763		0		0		0		0		304.000.000		0		0		37.254.763		0		37.254.763		30.400.000	
РАСХОДИ:		0		0		0		0		0		2.919.339		2.315.038		0		2.919.339		0		2.919.339		2.315.038	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	67.170	0	0	51.000	67.170	0	0	51.000	67.170	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	67.170	0	0	51.000	67.170	0	0	51.000	67.170	0	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160.339	1.999.500	0	0	2.160.339	1.999.500	0	0	2.160.339	1.999.500	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.000	248.368	0	0	323.000	248.368	0	0	323.000	248.368	0	0
427	Приеремени вработувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.837.409	12.837.409	0	0	12.837.409	12.837.409	0	0	12.837.409	12.837.409	0	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.837.409	12.837.409	0	0	12.837.409	12.837.409	0	0	12.837.409	12.837.409	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.854.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.643.252	15.247.553	0	0	21.498.015	15.247.553	0	0	21.498.015	15.247.553	0	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.150.000	1.680.500	0	0	6.150.000	1.680.500	0	0	6.150.000	1.680.500	0	0
482	Други градежни објекти	6.854.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.493.252	13.567.053	0	0	15.348.015	13.567.053	0	0	15.348.015	13.567.053	0	0
МВО	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	6.854.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.400.000	30.400.000	0	0	37.254.763	37.254.763	0	0	37.254.763	37.254.763	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2919339	2315038	0	0	2919339	2315038	0	0	2919339	2315038	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	67.170	0	0	51.000	67.170	0	0	51.000	67.170	0	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160.339	1.999.500	0	0	2.160.339	1.999.500	0	0	2.160.339	1.999.500	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.000	248.368	0	0	323.000	248.368	0	0	323.000	248.368	0	0
427	Приеремени вработувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12837409	12837409	0	0	12837409	12837409	0	0	12837409	12837409	0	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12837409	12837409	0	0	12837409	12837409	0	0	12837409	12837409	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.854.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14643252	15247553	0	0	21498015	15247553	0	0	21498015	15247553	0	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6150000	1680500	0	0	6150000	1680500	0	0	6150000	1680500	0	0
482	Други градежни објекти	6.854.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8493252	13567053	0	0	15348015	13567053	0	0	15348015	13567053	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи					
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
Н1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ																	
ПРИХОДИ:																	
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		5.406.047	5.161.047	7.416.000	8.016.000	296.383.736	306.914.736	0	0	0	0	309.205.783	320.081.783				
РАСХОДИ:																	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	260.218.036	268.949.036	0	0	0	0	260.218.036	268.949.036				
401 Основни плати		0	0	0	0	187.380.152	193.633.842	0	0	0	0	187.380.152	193.633.842				
402 Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	72.837.884	75.315.194	0	0	0	0	72.837.884	75.315.194				
42 СТОКИ И УСЛУГИ		5.406.047	5.161.047	7.416.000	8.016.000	33.855.700	35.655.700	0	0	0	0	46.677.747	48.832.747				
420 Платни и дневни расходи		0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000				
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	541.000	541.000	11.555.000	15.054.000	0	0	0	0	12.096.000	15.595.000				
423 Материјали и ситен инвентар		2.170.000	1.754.505	2.321.000	2.621.000	2.282.300	2.296.300	0	0	0	0	8.263.647	7.083.142				
424 Поправки и тековно одржување		297.247	467.742	230.000	230.000	7.736.400	6.385.400	0	0	0	0	15.319.000	15.319.000				
425 Договорни услуги		100.000	100.000	3.924.000	4.224.000	11.367.000	10.995.000	0	0	0	0	840.000	840.000				
426 Други тековни расходи		150.000	150.000	145.000	145.000	545.000	545.000	0	0	0	0	3.068.800	3.068.800				
427 Приемлени вработувања		2.688.800	2.688.800	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	2.310.000	2.310.000				
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	2.310.000	2.310.000	0	0	0	0	2.310.000	2.310.000				
464 Разни трансфери		0	0	0	0	2.310.000	2.310.000	0	0	0	0	2.310.000	2.310.000				
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ																	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	260.218.036	268.949.036	0	0	0	0	260.218.036	268.949.036				
401 Основни плати		0	0	0	0	187.380.152	193.633.842	0	0	0	0	187.380.152	193.633.842				
402 Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	72.837.884	75.315.194	0	0	0	0	72.837.884	75.315.194				
42 СТОКИ И УСЛУГИ		5.406.047	5.161.047	7.416.000	8.016.000	33.855.700	35.655.700	0	0	0	0	46.677.747	48.832.747				
420 Платни и дневни расходи		0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000				
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	541.000	541.000	11.555.000	15.054.000	0	0	0	0	12.096.000	15.595.000				
423 Материјали и ситен инвентар		2.170.000	1.754.505	2.321.000	2.621.000	2.282.300	2.296.300	0	0	0	0	8.263.647	7.083.142				
424 Поправки и тековно одржување		297.247	467.742	230.000	230.000	7.736.400	6.385.400	0	0	0	0	15.319.000	15.319.000				
425 Договорни услуги		100.000	100.000	3.924.000	4.224.000	11.367.000	10.995.000	0	0	0	0	840.000	840.000				
426 Други тековни расходи		150.000	150.000	145.000	145.000	545.000	545.000	0	0	0	0	3.068.800	3.068.800				
427 Приемлени вработувања		2.688.800	2.688.800	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	2.310.000	2.310.000				
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	2.310.000	2.310.000	0	0	0	0	2.310.000	2.310.000				
464 Разни трансфери		0	0	0	0	2.310.000	2.310.000	0	0	0	0	2.310.000	2.310.000				

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
678.342.882	693.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	1.403.545.052	1.472.610.996		
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	262.000	262.000	11.050.000	11.050.000	252.982.511	261.482.511	13.315.277	21.988.386	0	0	277.609.788	294.782.897
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	262.000	262.000	11.050.000	11.050.000	252.982.511	261.482.511	13.315.277	21.988.386	0	0	277.609.788	294.782.897
ПРИХОДИ:													
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	150.244.376	152.244.376	0	0	0	0	150.244.376	152.244.376
401	Основни плати	0	0	0	0	108.223.096	109.614.706	0	0	0	0	108.223.096	109.614.706
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	42.021.280	42.629.670	0	0	0	0	42.021.280	42.629.670
42	СТОКИ И УСЛУГИ	262.000	262.000	11.050.000	11.050.000	77.191.035	83.691.035	8.279.394	14.979.394	0	0	96.782.429	109.982.429
420	Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	1.269.600	4.945.600	0	0	1.477.600	5.153.600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	1.007.500	11.801.000	0	0	0	0	0	10.338.500	12.808.500
423	Материјали и ситен инвентар	107.000	107.000	2.098.500	2.098.500	2.142.000	1.927.000	561.480	1.181.490	0	0	4.908.990	5.313.990
424	Поправки и тековно одржување	0	0	921.000	921.000	8.122.000	8.637.000	0	0	0	0	9.043.000	9.558.000
425	Договорни услуги	110.000	110.000	5.565.000	5.565.000	50.231.035	52.341.035	6.448.304	8.634.304	0	0	62.354.339	66.650.339
426	Други тековни расходи	45.000	45.000	250.000	250.000	275.000	225.000	0	218.000	0	0	570.000	738.000
427	Приеремени вработувања	0	0	1.000.000	1.000.000	7.090.000	8.780.000	0	0	0	0	8.090.000	9.780.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	732.965	732.965	5.035.883	7.008.992	0	0	5.768.848	7.741.957
464	Разни трансфери	0	0	0	0	732.965	732.965	5.035.883	7.008.992	0	0	5.768.848	7.741.957
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	262.000	262.000	11.050.000	11.050.000	252.982.511	261.482.511	13.315.277	21.988.386	0	0	277.609.788	294.782.897
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	150.244.376	152.244.376	0	0	0	0	150.244.376	152.244.376
401	Основни плати	0	0	0	0	108.223.096	109.614.706	0	0	0	0	108.223.096	109.614.706
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	42.021.280	42.629.670	0	0	0	0	42.021.280	42.629.670
42	СТОКИ И УСЛУГИ	262.000	262.000	11.050.000	11.050.000	77.191.035	83.691.035	8.279.394	14.979.394	0	0	96.782.429	109.982.429
420	Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	1.269.600	4.945.600	0	0	1.477.600	5.153.600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	1.007.500	11.801.000	0	0	0	0	0	10.338.500	12.808.500
423	Материјали и ситен инвентар	107.000	107.000	2.098.500	2.098.500	2.142.000	1.927.000	561.480	1.181.490	0	0	4.908.990	5.313.990
424	Поправки и тековно одржување	0	0	921.000	921.000	8.122.000	8.637.000	0	0	0	0	9.043.000	9.558.000
425	Договорни услуги	110.000	110.000	5.565.000	5.565.000	50.231.035	52.341.035	6.448.304	8.634.304	0	0	62.354.339	66.650.339
426	Други тековни расходи	45.000	45.000	250.000	250.000	275.000	225.000	0	218.000	0	0	570.000	738.000
427	Приеремени вработувања	0	0	1.000.000	1.000.000	7.090.000	8.780.000	0	0	0	0	8.090.000	9.780.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	732.965	732.965	5.035.883	7.008.992	0	0	5.768.848	7.741.957
464	Разни трансфери	0	0	0	0	732.965	732.965	5.035.883	7.008.992	0	0	5.768.848	7.741.957

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
NA	678.342.982	693.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	0	0	1.403.545.052	1.472.610.996
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ														
ПРИХОДИ:														
NAА	3.085.000	3.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.000	3.330.000
РАСХОДИ:														
48	3.085.000	3.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.000	3.330.000
482	1.085.000	1.398.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000	1.398.400
483	2.000.000	1.931.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.931.600
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ														
NAА	3.085.000	3.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.000	3.330.000
48	3.085.000	3.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.000	3.330.000
482	1.085.000	1.398.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000	1.398.400
483	2.000.000	1.931.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.931.600

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
NB КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		8.500.000	8.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000		
ПРИХОДИ:													
NBA КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ		8.500.000	8.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000		
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.500.000	8.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000		
482	Други градежни објекти	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000		
486	Купување на возила	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000		
NBA КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КЗ		8.500.000	8.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.500.000	8.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000		
482	Други градежни објекти	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000		
486	Купување на возила	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000		
		578.342.982	593.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	1.403.545.052	1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

678.342.982 693.901.625 36.549.580 37.699.580 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс

R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	13.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	13.500.000
----	--------------------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

ПРИХОДИ:

R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	13.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	13.500.000
-----	--------------------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

РАСХОДИ:

42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
426	Други тековни расходи	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000
464	Разни трансфери	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000

R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	13.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	13.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
426	Други тековни расходи	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000
464	Разни трансфери	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
RA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
ПРИХОДИ:													
RA8	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
482	Други градежни објекти	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
RA8	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
482	Други градежни објекти	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000

678,342.982 693,901.625 36,549.580 37,699.580 630,075.494 672,787.610 58,576.996 68,222.181 0 0 1,403,545.052 1,472,610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	2.071.203	2.071.203	15.570.080	16.120.080	56.035.088	77.136.088	0	0	0	0	73.676.371	95.327.371
ПРИХОДИ:													
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	2.071.203	2.071.203	15.570.080	16.120.080	56.035.088	77.136.088	0	0	0	0	73.676.371	95.327.371
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	54.203.088	56.313.482	0	0	0	0	54.203.088	56.313.482
401	Основни плати	0	0	0	0	38.903.088	42.687.248	0	0	0	0	38.903.088	42.687.248
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	15.300.000	18.626.234	0	0	0	0	15.300.000	18.626.234
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.051.203	2.051.203	15.570.080	16.090.080	1.832.000	17.388.731	0	0	0	0	19.453.283	35.510.014
420	Плати и дневни расходи	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	1.000.000	3.965.000	3.180.000	832.000	10.312.731	0	0	0	0	5.797.000	14.492.731
423	Материјали и опен инвентар	1.051.203	1.051.203	7.749.080	7.584.080	0	3.752.000	0	0	0	0	8.800.283	12.387.283
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.420.000	1.720.000	0	1.080.000	0	0	0	0	1.420.000	2.800.000
425	Договорни услуги	0	0	580.000	660.000	0	24.000	0	0	0	0	580.000	684.000
426	Други тековни расходи	0	0	500.000	780.000	0	200.000	0	0	0	0	500.000	980.000
427	Привремени вработувања	0	0	1.320.000	2.120.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.320.000	4.120.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
464	Разни трансфери	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	30.000	0	453.875	0	0	0	0	0	483.875
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	30.000	0	300.000	0	0	0	0	0	330.000
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	93.875	0	0	0	0	0	93.875
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	2.071.203	2.071.203	15.570.080	16.120.080	56.035.088	77.136.088	0	0	0	0	73.676.371	95.327.371
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	54.203.088	56.313.482	0	0	0	0	54.203.088	56.313.482
401	Основни плати	0	0	0	0	38.903.088	42.687.248	0	0	0	0	38.903.088	42.687.248
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	15.300.000	18.626.234	0	0	0	0	15.300.000	18.626.234
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.051.203	2.051.203	15.570.080	16.090.080	1.832.000	17.388.731	0	0	0	0	19.453.283	35.510.014
420	Плати и дневни расходи	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	1.000.000	3.965.000	3.180.000	832.000	10.312.731	0	0	0	0	5.797.000	14.492.731
423	Материјали и опен инвентар	1.051.203	1.051.203	7.749.080	7.584.080	0	3.752.000	0	0	0	0	8.800.283	12.387.283
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.420.000	1.720.000	0	1.080.000	0	0	0	0	1.420.000	2.800.000
425	Договорни услуги	0	0	580.000	660.000	0	24.000	0	0	0	0	580.000	684.000
426	Други тековни расходи	0	0	500.000	780.000	0	200.000	0	0	0	0	500.000	980.000
427	Привремени вработувања	0	0	1.320.000	2.120.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.320.000	4.120.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА	6.025.200	5.025.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6.025.200	5.025.200
ПРИХОДИ:													
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	6.025.200	5.025.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6.025.200	5.025.200
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	576.000	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000	576.000
425	Договорни услуги	576.000	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000	576.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.449.200	4.449.200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.449.200	4.449.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	4.449.200	3.449.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.449.200	3.449.200
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	6.025.200	5.025.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6.025.200	5.025.200
42	СТОКИ И УСЛУГИ	576.000	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000	576.000
425	Договорни услуги	576.000	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000	576.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.449.200	4.449.200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.449.200	4.449.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	4.449.200	3.449.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.449.200	3.449.200

678.342.982 693.901.025 36.549.380 37.699.380 630.075.494 672.787.610 58.576.996 68.222.181 0 0 1.403.545.052 1.472.610.996

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
678.342.982	693.901.625	36.549.580	37.699.580	630.075.494	672.787.610	58.576.996	68.222.181	0	0	1.403.545.052	1.472.610.906		
VA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНКИ	4.000.000	3.844.551	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.844.551
ПРИХОДИ:													
VAB	ДЕТОСКА ГРАДИНКА	4.000.000	3.844.551	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.844.551
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	3.844.551	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.844.551
482	Други градежни објекти	4.000.000	3.844.551	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.844.551
VAB	ДЕТОСКА ГРАДИНКА	4.000.000	3.844.551	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.844.551
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	3.844.551	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.844.551
482	Други градежни објекти	4.000.000	3.844.551	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.844.551

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
X1	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
ПРИХОДИ:													
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
464	Разни трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
464	Разни трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6974/1 Совет на општина Струмица
31.08.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

242.

Врз основа на член 26 став 1 точка 6 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за измена на Одлуката за резервирање
средства за експропријација во
Буџетот на општина Струмица за 2022
година

Член 1

Во член 1 од Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр.27/21 и бр.7/22) износот „17.500.00,00 денари“ се заменува со износот од „5.600.000, 00 денари“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7055/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

243.

Врз основа на член 20-б став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20),

член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

О д л у к а
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување за 2023 година на
Општина Струмица

Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2023 година на Општина Струмица бр. 09-6681/1 од 19.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7056/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

244.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на Мите
Ѓорѓиев од Струмица

Член 1

На Мите Ѓорѓиев од Струмица, му се доделува парична помош во нето износ од 50.000, 00 денари, за лекување.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7057/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

245.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на Трајко
Ристов од Струмица

Член 1

На Трајко Ристов од Струмица, му се доделува парична помош во нето износ од 50.000, 00 денари, за лекување.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7058/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

246.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на Трајко
Чонев од Струмица

Член 1

На Трајко Чонев од Струмица му се доделува парична помош во вкупен нето износ 50.000,00 денари, како помош за санирање на штета настаната од пожар во кука во с. Костурино.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7059/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

247.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за проширување на плански опфат на КП
бр.4578/1 и КП бр.4577, КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.4578/1 и КП бр.4577, КО Струмица, во сопственост на Република Северна Македонија.

ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.4578/1 и КП бр.4577, КО Струмица, се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7060/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

248.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување на неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.1059 и КП
бр.1483/3, КО Градско Балдовци

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ПОМОШЕН ОБЈЕКТ ОД ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (зграда бр.3) со висина П+Пк (приземје и поткровје), кој се наоѓа на КП бр.1059, КО Градско Балдовци, во сопственост на Илиев Игор и КП бр.1483/3, КО Градско Балдовци, во сопственост на Република Северна Македонија.

ПОМОШЕН ОБЈЕКТ ОД ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (зграда бр.3) со висина П+Пк (приземје и поткровје), кој се наоѓа на КП бр.1059 и КП бр.1483/3, КО Градско Балдовци, се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7061/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

249.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.971, КО Попчево

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправните објекти, СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со висина Су+П (сутерен и приземје) и ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) со висина П (приземје), кои се наоѓаат на КП бр.971, КО Попчево, во сопственост на Република Северна Македонија.

СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со висина Су+П (сутерен и приземје) и ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) со висина П (приземје), кои се наоѓаат на КП бр.971, КО Попчево, се наоѓаат надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7062/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

250.

Врз основа на член 348 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта („Сл. весник на Р.М.“ бр. 11/07, 54/07, 86/08 и 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/2012, 27/2014, 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18, 98/19, 302/20, 122/21), Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09...168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20), Законот за јавните патишта „Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08....163/16 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр. 174/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на режим на сообраќај за велосипедска патека во град Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се врши утврдување на режим на сообраќај за велосипедска патека на: Булевар „Ленинова“, Булевар „Маршал Тито“, Булевар „Гоце Делчев“, Булевар „Балканска“, ул. „Маршал Тито“ (стара чаршија), ул. „Гоце Делчев“, ул. „24-ти Октомври“, ул. „Братство Единство“, ул. „Климент Охридски“, Градски парк, ул. „Ѓуро Салај“, ул. „4“, ул. „5“ и ул. „Сандо Масев“ во град Струмица.

Член 2

Со сообраќајното решение за велосипедска патека на булеварите и улиците наведени во член 1 од оваа Одлука, ќе се унапреди велосипедскиот сообраќај во градот, ќе се намалат емисиите на штетни гасови, ќе се намали фреквенцијата на моторниот сообраќај, а со тоа ќе се зголеми и безбедноста во сообраќајот во градот.

Член 3

Составен дел на оваа Одлука е „Измена и дополнување на Основен сообраќаен проект за велосипедска патека во Струмица со тех. бр. 015-039/20“ со технички број 015-019/22 од 16.05.2022 година изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица, Извештајот од извршена ревизија на основниот сообраќаен проект за измена и дополнување на основен сообраќаен проект за велосипедска патека во Струмица со технички број 015-039/20, со техн. бр. 05-113/22 изработен од ДПТУ ПЕОЛЕО ДООЕЛ Скопје и Согласноста на доставениот сообраќаен проект со технички број 015-019/22- „Измена и дополнување на основен сообраќаен проект за велосипедска

патека во Струмица со тех. бр. 015-039/20“ со рег. Бр. 22.26.5-3591/2 од 04.07.2022 година од Министерството за внатрешни работи –СВР Струмица.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на режим на сообраќај за велосипедска патека во град Струмица број 08-530/1 од 28.01.2021 година, објавена во „Службен гласник на општина Струмица“ бр.01/21).

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7063/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

251.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на приоритет и сопствено учество на проект за „Изградба на Дом на Култура во с. Куклиш Струмица – прва фаза“

Член 1

Се утврдува приоритет и сопствено учество на проект за „Изградба на Дом на Култура во с. Куклиш Струмица – Прва фаза“, населено место Куклиш, Општина Струмица.

Член 2

Со утврдениот приоритет и сопствено учество на Проект за „Изградба на Дом на Култура во с. Куклиш Струмица – Прва фаза“ кој е аплициран на Отворен Јавен повик за финансирање на Предлог проекти за намалување на

диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2022 година, по одделни мерки и активности за рамномерен регионален развој објавен врз основа на член 58 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/2021 и 174/21), од страна на Министерство за локална самоуправа на Република Северна Македонија.

Член 3

Носител на проектот е Општина Струмица, дел од средствата (51,816%) за реализација на овој проект се **сопствено учество** и се предвидени во Буџетот на Општина Струмица за 2022, со износ од **4.301.589,00 денари со ДДВ.**

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7064/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

252.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а

за изготвување Извештај за успешноста на реализацијата на планот за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (2019-2024)

Член 1

Се задолжува секторот за локален економски развој и заштита на животната средина при општина Струмица да направат анализа проценка за успешноста на реализацијата на План за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух 2019-2024 (план за квалитет на воздух) и да достави извештај до Советот на општина Струмица.

Член 2

Се задолжува секторот за локален економски развој и заштита на животната средина при општина Струмица да направи ревизија, дополнување и усогласување на План за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух 2019-2024 (план за квалитет на воздух) со новиот ЛЕАП за периодот 2023 – 2029 откако ќе биде донесен.

Член 3

Се определува 15 декември 2022 како краен рок за да се достави извештај до Советот на општина Струмица за проценка за успешноста на реализацијата на План за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух 2019-2024 (план за квалитет на воздух).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7065/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

253.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за отпочнување постапка за
изготвување на нов Локален еколошки
акционен план (ЛЕАП) за периодот 2023-
2029 за Општина Струмица

Член 1

Се задолжува Секторот за локален економски развој и заштита на животната средина при општина Струмица да отпочне со јавни медиумски консултации како подготовка за изготвување на нов Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) за периодот 2023 – 2029 со цел запознавање и пошироко вклучување на повеќе експерти, граѓански активисти, граѓански иницијативи

и граѓански организации, медиуми, здравствени институции, индустриски асоцијации и образовни институции во работните групи кои ќе бидат задолжени за изработка на новиот ЛЕАП и нивна поблиска јавна соработка со сите релевантни чинители на локално и државно ниво.

Член 2

Се задолжува Секторот за локален економски развој и заштита на животната средина при општина Струмица да изготват критериуми и да спроведат јавен повик на кој ќе се изберат членови на Локален управен комитет задолжен да ја организира работата и да раководи со тимовите по одредени области и ќе го координира и фацилитира учеството на јавноста во целиот процес на изготвување, презентирање, јавна расправи и донесување на новиот ЛЕАП за периодот 2023 – 2029 година.

Член 3

Се определува број на членови во Локален управен комитет да биде вкупно 9 членови, од кои 2 членови од општина Струмица од одделенијата за екологија и буџетска координација, 3 членови од граѓански организации, 1 член од локални медиуми, 1 член од здравствени институции, 1 член од локални индустриски асоцијации и 1 член од образовни институции.

Член 4

Се определува 1 октомври 2022 како краен рок за избор на членови на Локален управен комитет, а 15 октомври 2022 како краен рок за формирање на работните групи.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7066/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

254.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за јавна отчетност на инспекциските
служби во рамки на Општина Струмица

Член 1

Се задолжува Градоначалникот на општина Струмица да донесе одлука со која ќе се обврзат сите инспекциски служби во рамки на општината да изготвуват и да објавуваат полугодишни извештаи за активностите и резултатите на локалните инспекциски служби на сумарно и поединечно ниво по инспектор во обем определен согласно законот за инспекциски надзор и останатите.

Член 2

Се задолжува Градоначалникот на општина Струмица да донесе одлука со која ќе го обврзе Секторот за инспекциски работи при општина Струмица да организира годишни јавни презентации на работата на секоја поединечна инспекциска служба во рамките на општина Струмица и во склоп на истата да има посебен дел за јавна дебата трибина со граѓаните и организациите присутни на презентацијата.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7067/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

255.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,

116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/2020) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
СОУ „Јане Сандански“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица и тоа:

- шест паралелки со 87 ученици во гимназиско образование на македонски наставен јазик;
- три паралелки со 20 ученици во стручно образование, за образовен профил – економски техничар – економско – правна и трговска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-7068/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

256.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/2020) и член

20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Средното општинско училиште со
ученички дом „Димитар Влахов“
Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица и тоа:

- една паралелка со 24 ученици во стручно образование, за образовен профил – техничар за фитомедицина – земјоделско – ветеринарна струка, на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 12 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовен профил – агротехничар - земјоделско – ветеринарна струка, на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 6 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовни профили – техничар за агроменаџмент - земјоделско – ветеринарна струка, на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 6 ученици во стручно образование, за образовни профили – техничар за ветеринарна медицина - земјоделско – ветеринарна струка, на македонски наставен

јазик со четиригодишно траење на образованието;

- една паралелка со 14 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовен профил – прехранбен техничар - хемиско – технолошка струка, на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 23 ученици во стручно образование, за образовен профил – техничар за козметички и хемиски производи - хемиско – технолошка струка, на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една комбинирана паралелка со 10 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовни профили – келнер и готвач – угостителско – туристичка струка на македонски наставен јазик со тригодишно траење на образованието.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-7069/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

257.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/2020) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица и тоа:

- една паралелка со 23 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовен профил – техничар за дизајн на облека – текстилно – кожарска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 22 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовен профил – техничар за моделирање на облека – текстилно – кожарска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 14 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовен профил – техничар за производно машинство – машинска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 16 ученици во стручно образование, за образовен профил – автомеханичар – електротехничка струка, на македонски наставен јазик со тригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 11 ученици во стручно образование, за образовен профил – електромеханичар за компјутерска техника и автоматика – електротехничка струка, на македонски наставен јазик со тригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 10 ученици во стручно образование, за образовен профил – електромеханичар – електротехничка струка, на македонски наставен јазик со тригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 21 ученик во стручно образование, за образовен профил – градежен техничар – градежно - геодетска струка, на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- една паралелка со 17 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовен профил – техничар за мебел и ентериер – шумарско – дрвопреработувачка струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-7070/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

258.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Видое Подгорец“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Видое Подгорец“ Струмица и тоа:

- три паралелки во I одделение со 77 ученици;
- пет паралелки во II одделение со 99 ученици.
- четири паралелки во III одделение со 98 ученици;
- пет паралелки во IV одделение со 95 ученици;
- пет паралелки во V одделение со 101 ученици;
- пет паралелки во VI одделение со 81 ученици;
- пет паралелки во VII одделение со 107 ученици;
- пет паралелки во VIII одделение со 96 ученици;
- пет паралелки во IX одделение со 105 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7071/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

259.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Никола Вапцаров“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Никола Вапцаров“ Струмица и тоа:

1. ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица:

- четири паралелки во I одделение со 95 ученици;
- четири паралелки во II одделение со 106 ученици;
- четири паралелки во III одделение со 107 ученици;
- четири паралелки во IV одделение со 103 ученици;
- четири паралелки во V одделение со 100 ученици;
- пет паралелки во VI одделение со 102 ученици;
- пет паралелки во VII одделение со 98 ученици;
- четири паралелки во VIII одделение со 89 ученици;
- пет паралелки во IX одделение со 85 ученици.

2. Во ПУ с. Градско Балдовци

- една паралелка во I одделение со 2 ученици;
- една комбинирана паралелка во II-IV со 11 ученици;
- една комбинирана паралелка во III-V со 10 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7072/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

260.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за

учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Струмица и тоа:

1. Во ООУ „Маршал Тито“ Струмица:
 - две паралелки во I одделение со 39 ученици (македонски наставен јазик);
 - три паралелки во I одделение со 59 ученици (турски наставен јазик);
 - две паралелки во II одделение со 31 ученици (македонски наставен јазик);
 - две паралелки во III одделение со 39 ученици (македонски наставен јазик);
 - три паралелки во III одделение со 58 ученици (турски наставен јазик);
 - две паралелки во IV одделение со 39 ученици (македонски наставен јазик);
 - две паралелки во IV одделение со 39 ученици (турски наставен јазик);
 - две паралелки во V одделение со 30 ученици (македонски наставен јазик);
 - две паралелки во V одделение со 38 ученици (турски наставен јазик);
 - четири паралелки во VIII одделение со 77 ученици (македонски наставен јазик);
 - четири паралелки во IX одделение со 58 ученици (македонски наставен јазик).
2. Во ПУ с. Рич:
 - една комбинирана паралелка во I, II и III одделение со 7 ученици (македонски наставен јазик);
 - една комбинирана паралелка во V одделение со 2 ученици (македонски наставен јазик);
 - една паралелка IV одделение со 7 ученици (македонски наставен јазик).
3. ПОУ с. Попчево
 - една комбинирана паралелка во V одделение со 1 ученик (македонски наставен јазик).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува

по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7073/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

261.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а за давање согласност за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Сандо Масев“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Сандо Масев“ Струмица и тоа:

1. Во ОУ „Сандо Масев“ Струмица,
 - една паралелка во II одделение со 16 ученици (македонски наставен јазик);
 - една паралелка во IV одделение со 18 ученици (македонски наставен јазик);
 - две паралелки во VII одделение со 32 ученици (македонски наставен јазик);
 - четири паралелки во IX одделение со 66 ученици (македонски наставен јазик).
2. Во ПУ с. Баница:
 - една паралелка во II одделение со 12 ученици;
 - две паралелки во V одделение со 29 ученици;
 - една паралелка во VII одделение со 15 ученици;
 - една паралелка во VIII одделение со 15 ученици.

3. Во ПУ с. Добрејци:

- една паралелка во I одделение со 5 ученици;
- една паралелка во II одделение со 12 ученици;
- една паралелка во III одделение со 12 ученици;
- една паралелка во IV одделение со 7 ученици;
- една паралелка во V одделение со 13 ученици.

4. Во ПУ с. Водоча:

- една паралелка од II-III одделение со 3 ученици;
- една паралелка од I, IV, V одделение со 5 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7074/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

262.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Даме
Груев“ Куклиш

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Даме Груев“ Куклиш и тоа:

1. Во ООУ „Даме Груев“ Куклиш:

- две паралелки во I одделение со 20 ученици (македонски наставен јазик);
- две паралелки во II одделение со 22 ученици (македонски наставен јазик);
- две паралелки во III одделение со 21 ученик (македонски наставен јазик);
- една паралелка во V одделение со 18 ученици (македонски наставен јазик);
- две паралелки во VII одделение со 19 ученици (македонски наставен јазик);
- две паралелки во VIII одделение со 21 ученик (македонски наставен јазик);

2. Во ПУ с. Костурино:

- една паралелка во I одделение со 4 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во II одделение со 9 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во III одделение со 6 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во IV одделение со 4 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во V одделение со 7 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во VI одделение со 6 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во VII одделение со 7 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во VIII одделение со 8 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во IX одделение со 5 ученици (македонски наставен јазик);

3. Во ПООУ „Даме Груев“ Раборци:

- една комбинирана паралелка во I-III-V одделение со 4 ученици (македонски наставен јазик);

4. Во ПООУ „Даме Груев“ Свидовица:

- една комбинирана паралелка I-III-V одделение со 8 ученици (македонски наставен јазик);
- една комбинирана паралелка II-IV одделение со 9 ученици (македонски наставен јазик);

5. Во ПООУ „Даме Груев“ Дорломбос:

- една комбинирана паралелка III-IV одделение со 3 ученици (турски наставен јазик).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7075/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

263.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Маршал Тито“ Муртино

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Муртино и тоа:

1. Во ООУ „Маршал Тито“ Муртино:

- една паралелка во I одделение со 16 ученици (македонски наставен јазик);

- една паралелка во II одделение со 15 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во III одделение со 9 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во IV одделение со 11 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во V одделение со 8 ученици (македонски наставен јазик);
- три паралелки во VI одделение со 54 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во VII одделение со 19 ученици (македонски наставен јазик);
- три паралелки во VIII одделение со 38 ученици (македонски наставен јазик);
- три паралелки во IX одделение со 39 ученици (македонски наставен јазик);

2. Во ПУ с. Банско:

- една паралелка во I одделение со 20 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во I одделение со 7 ученици (турски наставен јазик);
- една паралелка во II одделение со 13 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во II одделение со 20 ученици (турски наставен јазик);
- една паралелка во III одделение со 18 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во III одделение со 15 ученици (турски наставен јазик);
- една паралелка во IV одделение со 16 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во IV одделение со 20 ученици (турски наставен јазик);
- една паралелка во V одделение со 20 ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во V одделение со 20 ученици (турски наставен јазик).

3. Во ПУ с. Сачево:

- една паралелка во I одделение со 2 ученика (македонски наставен јазик);
- една паралелка во III одделение со 3 ученици (македонски наставен јазик);
- една комбинирана паралелка II-IV одделение со 5 ученици (македонски наставен јазик).

4. Во ПУ с. Габрово:

- една паралелка во II одделение со 1 ученик (македонски наставен јазик).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7076/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

264.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле и тоа:

- една паралелка во I одделение со 16 ученици;
- една паралелка во II одделение со 18 ученици;
- една паралелка во III одделение со 26 ученици;
- една паралелка во IV одделение со 13 ученици;
- една паралелка во V одделение со 13 ученици;
- една паралелка во VI одделение со 20 ученици;
- една паралелка во VII одделение со 17 ученици;
- две паралелки во VIII одделение со 21 ученици; и

- една паралелка во IX одделение со 15 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7077/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

265.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Герас Цунев“ Просениково

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Герас Цунев“ Просениково и тоа:

- две паралелки во I одделение со 22 ученици;
- две паралелки во II одделение со 15 ученици;
- две паралелки во III одделение со 20 ученици;
- две паралелки во IV одделение со 31 ученици;
- две паралелки во V одделение со 20 ученици;
- три паралелки во VI одделение со 34 ученици;
- три паралелки во VII одделение со 34 ученици;
- три паралелки во VIII одделение со 33 ученици; и

- три паралелки во IX одделение со 35 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7078/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

266.

Врз основа на член 53 и член 183 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

О д л у к а **за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса**

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2022/2023 година во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса и тоа:

- една паралелка во I одделение со 1 ученик;
- една паралелка во II одделение со 4 ученици;
- една паралелка во III одделение со 4 ученици;
- една паралелка во IV одделение со 6 ученици;
- една паралелка во V одделение со 5 ученици;
- една паралелка во VI одделение со 6 ученици;

- една паралелка во VII одделение со 9 ученици;
- една паралелка во VIII одделение со 2 ученици; и
- една паралелка во IX одделение со 4 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр.08-7079/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

267.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

Програма **за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 година**

1. Во Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава

2. Финасирање

Износот од „5.000.000 денари“ се заменува со износот „8.500.000 денари“.

Во Програмата ДА: Месна самоуправа (капитални објекти) износот од „5.000.000 денари“ се заменува со износот „8.500.000 денари“.

Во табелата по реден број 1 се додава:

р.б.	Назив на програмата
1.	Реконструкција на домови на културата во села
2.	Паркови и зеленила во населени места

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7080/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

268.

Врз основа на Законот за градење („Сл. весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20), член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ („Сл. весник на РМ“ бр. 193/16 и 72/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот

на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 27/21, 2/22, 7/22 и 12/22) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава:

VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти:

1. Во Програма Ф2: Уредување на градежно земјиште (рушење) износот од „100.000 денари“ се заменува со износот „2.100.000 денари“.

2. Во Програма ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) износот од „80.318.195 денари“ се заменува со износот „90.318.195 денари“.

Во табелата по реден број 38 се додава:

ред. бр.	назив на активноста
39	Реконструкција на улици долж порој Крушевска Република

3. Во Програмата: ГА: Нова населба во турско маало износот од „126.000.000 денари“ се заменува со износот „91.256.319 денари“

4. Во Програмата Ј1: Снабдување со вода износот од „7.200.000 денари“ се заменува со износот „23.200.000 денари“

Во табелата по реден број 1 се додава

ред. бр.	назив на активноста
2.	Вода - три месеци

5. Во Програмата ЈЕ: Изградба на простор за паркирање износот од „100.000 денари“ се брише.

6. Во програмата ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води износот од „47.500.000 денари“ се заменува со износот „37.500.000 денари“.

Во табелата по реден број 2 се додава:

ред. бр.	Назив на активноста
3	Учество во грантот за Софилар
4	Надзор за канал „Крушевска република“
5	Надзор за порој „Св. Илија“

7. Во Програмата ЈЛ: Други Комунални услуги (капитални трошоци) износот од „6.800.000 денари“ се заменува со износот „8.172.536 денари“.

8. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7081/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

269.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година

Во Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2022

година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21 и 7/22) се вршат следните измени:

1. Во ЈЗ - Програмата - Јавно осветлување износот од „30.000.000,00 денари, се заменува со износот „50.940.000,00 денари, за тековната потрошувачка на електрична енергија, трансфер до ЈП за струја и за одржување на ул. осветлување..

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7082/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

270.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2022 година

1. Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и

млади во 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21), се врши следната имена:

Во глава

5. Распоредување на буџетските средства
Л0: Програма за спорт и рекреација - износот од „12.000.000 денари“ денари се заменува со износот 13.100.000 денари.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7083/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

271.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година

I. Во Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 27/21 и 7/22) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава 5 Финансирање

Се брише:

„Предвидените проектни активности во рамките на оваа Предлог-Програма, со вкупна вредност од 37.254.763,00 денари, ќе бидат финансирани преку донации од фондовите на Европската Унија и од Буџетот на општина Струмица. Донациите во износ од 30.400.000,00 денари се 100% грантови, додека за

времено финансирање на проектни активности и/или финансирање на непредвидени активности кои се од суштинско значење за реализација на планираните активности се предвидени 6.854.763,00 денари“.

Се додава:

„Предвидените проектни активности во рамките на оваа Предлог-Програма, со вкупна вредност од 30.400.000,00 денари, ќе бидат финансирани преку донации од фондовите на Европската Унија. Донациите во износ од 30.400.000,00 денари се 100% грантови“

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7084/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

272.

Врз основа на член 101 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 157 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 22, став 1, точка 8, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година („Службен

гласник на општина Струмица“ бр. 27/21 и 7/22) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава 5 - Финансирање

Во табелата се менува и додава:

Назив на активността	
Училишен прибор за ученици од социјално загрозуени семејства во учебната 2021/2022 и 2022/2023 год	се менува
Организација на Свечена академија по повод 24-ти мај	Се менува
Реализација на активност за првиот училишен ден во новата учрбна година	Се додава
Пристапна рампа во ПОУ „Даме Груев“ Свидовица	Се менува

2. Во Програмата NAA: Капитални инвестиции во образование износот од „3.085.000 денари се заменува со износот „3.330.000 денари“.

Во табелата се додава:

Назив на активността	
Асфалтирање на училишен двор во ООУ „Видое Подгорец“	
Поврзување на парен котел со спортска сала во ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино	

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7085/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

273.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година

Во Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната

1. Програмата N1: Основно образование износот од „5.406.047 денари“, се заменува со износот „5.161.047 денари“.

заштита и заштитата на децата во 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 27/21 и 7/22) се вршат следните измени:

1. Во Програмата V2 - износот од „6.025.200,00 денари“ се заменува со износот „5.025.200,00 денари“

Во потпрограмата „Поддршка на активности во Повеќенаменскиот социјален центар и останати проекти“ износот од „4.249.200,00 денари“ се заменува со износот „3.249.200,00 денари“.

2. Во Програмата VA: Капитални расходи на детски градинки: Во ставка „Фасада на градинка по анекс на договор“ износот од „4.000.000,00 денари“ се заменува со износот „3.844.551,00 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7086/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

274.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 20 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Северна Република Македонија“ бр. 32/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

Во глава:

VII. Урбанистички проект

Во табелата по реден број 21 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
22.	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план - за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 168 и КП 169 КО БАНИЦА, Општина Струмица.	Самофинансирање
23.	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 41, Општина Струмица , со плански опфат ограничен со улиците: - од северозапад, од североисток по осовина на планираната улица бр. „4“, - од југ по осовина на ул. „Цветан Димов“	Самофинансирање

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7087/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

275.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на Општина Струмица, на седницата одржана на ден 31.08.2022 година, донесе:

**Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за 2022
година**

1.Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21, 1/22, 2/22, 7/22 и 10/22), се вршат следните дополнувања:

**Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување во општинската
администрација на Општина Струмица за
2023 година**

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2023 година бр. 09-6681/1 од 19.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7088/1 Совет на Општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

276.

Врз основа член 19 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) и член 187 од Деловникот на Советот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Статутот на
Јавната општинска установа за деца
„Виножито“ – Струмица

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната општинска установа за деца „Виножито“ – Струмица бр. 02-2/1 од 27.07.2022 година, донесен од Управниот одбор на ова претпријатие.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник“ на општина Струмица.

Бр.08-7009/1 Совет на Општина Струмица
31.08.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

277.

Врз основа член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Правилникот за
внатрешна организација на работни
места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица бр. 01-16/1 од 19.08.2022 година, донесен со Одлука на Управниот одбор бр. 02-17/1 од 19.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник“ на општина Струмица.

Бр.08-7011/1 Совет на Општина Струмица
31.08.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

278.

Врз основа член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Виножито“ Струмица

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица бр. 01-18/1 од 19.08.2022 година, донесен со Одлука на Управниот одбор бр. 02-19/1 од 19.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник“ на општина Струмица.

Бр.08-7010/1 Совет на Општина Струмица
31.08.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

279.

Врз основа на член 116 став 1 точка 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за воспитната 2021/2022 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за воспитната 2021/2022 година бр. 02-394/1 од 11.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7089/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

280.

Врз основа на член 116 став 1 точка 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20

став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за воспитната 2022/2023 година

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за воспитната 2022/2023 година бр. 02-392/1 од 11.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7090/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

281.

Врз основа на член 142-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2023 година

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2023 година бр. 02-378/1 од 26.07.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7091/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

282.

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица за 2023 година

Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица за 2023 година, бр. 01-167/1 од 15.08.2022 година.

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7092/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

283.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЗБК Стационар –ЛАНА Струмица за период 01.04.2022 - 30.06.2022 година

1.Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЗБК Стационар –ЛАНА Струмица за период 01.04.2022 - 30.06.2022 година, бр. 03-26/1 од 17.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7093/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

284.

Врз основа на член 37- е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишен план за вработување во ЈПЗБК „Стационар – Лана“ Струмица за 2023 година

Член 1

1.Се дава согласност на Годишниот план за вработување во Јавното претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња „Стационар – Лана“ Струмица за 2023 година, бр. 01-25/1 од 17.08.2022 година.

Член 2

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7094/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

285.

Врз основа на член 37- е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во ЈПЗБК „Стационар – Лана“ Струмица за 2023 година

Член 1

1. Се дава согласност на Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во ЈПЗБК „Стационар – Лана“ Струмица за 2023 година, бр. 01-27/1 од 23.08.2022 година.

Член 2

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7095/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

286.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица Гас“ за периодот од I до VI месец 2022 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица Гас“ за периодот од I до VI месец 2022 година, бр. 01-362/1 од 16.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7095/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

287.

Врз основа на член 37- е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2023 година

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2023 година број 04-358/1 од 16.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7097/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

288.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица за 2023 година

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица за 2023 година број 03-360/2 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7098/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

289.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, бр. 01-719/1 од 18.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7099/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

290.

Врз основа на член 37- е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година број 01-721/1 од 19.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7100/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

291.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година број 03-725/1 од 19.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7101/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

292.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за промена на седиштето на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за промена на седиштето на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, бр. 01-718/5 од 18.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7102/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

293.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица

1. Се дава согласност на Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, бр. 01-720/1 од 18.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7103/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

294.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22),

член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2023 година

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2023 година, број 01-5269/6 од 22.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7104/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

295.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2023 година

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2023 година број 04-5272/1 од 23.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7105/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

296.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во
учебната 2021/2022 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2021/2022 година, бр 01-262/1 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7106/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

297.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка

29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за учебната 2022/2023 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за учебната 2022/2023 година, бр. 01-263/1 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7107/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

298.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2021/2022 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2021/2022 година, бр 01-344/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7108/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

299.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за учебната 2022/2023 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за учебната 2022/2023 година, бр. 01-345/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7109/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

300.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2021/2022 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2021/2022 година, бр 08-288/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7110/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

301.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за учебната 2022/2023 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за учебната 2022/2023 година, бр. 09-287/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7111/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

302.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на

општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2021/2022 година**

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2021/2022 година, бр 01-332/1 од 29.07.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7112/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

303.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за учебната 2022/2023 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за учебната 2022/2023 година, бр. 01-331/1 од 29.07.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7113/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

304.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во
учебната 2021/2022 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2021/2022 година, бр 01-246/1 од 11.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7114/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

305.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за
учебната 2022/2023 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за учебната 2022/2023 година, бр. 01-247/1 од 11.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7115/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

306.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во
учебната 2021/2022 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2021/2022 година, бр 01-312/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7116/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

307.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино
за учебната 2022/2023 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за учебната 2022/2023 година, бр. 01-313/1 од 15.08.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7117/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

308.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во
учебната 2021/2022 година со Извештај за
самоевалуација

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2021/2022 година, бр 01-246/1 од 15.08.2022 година со Извештај за самоевалуација бр.10-247/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7118/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

309.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Дабиле за учебната 2022/2023 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле за учебната 2022/2023 година, бр. 01-245/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7119/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

310.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Герас Цунев“ Просениково во
учебната 2021/2022 година со
Самоевалуација и Извештај од
самоевалуација

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година, бр 01-244/3 од

12.08.2022 година со Самоевалуација бр 10-242/1 од 09.08.2022 година и Извештај од самоевалуација бр.09-244/8 од 12.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7120/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

311.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково за учебната 2022/2023 година, со Развојна програма за 2022-2026 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково за учебната 2022/2023 година бр. 01-244/4 од 12.08.2022 година, со Развојна програма за 2022-2026 година бр. 09-244/7 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7121/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

312.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка

31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2021/2022 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2021/2022 година, бр. 09-169/1 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7122/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

313.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за учебната 2022/2023 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за учебната 2022/2023 година, бр. 09-170/1 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7123/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

314.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООМУ „Боро Џони“ Струмица во
учебната 2021/2022 година со Извештај за
самоевалуација

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица во учебната 2021/2022 година, бр 01-104/1 од 12.08.2022 година со Извештајот за самоевалуација бр. 01-105/1 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7124/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

315.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица
за учебната 2022/2023 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за учебната 2022/2023 година, бр. 01-104/2 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7125/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

316.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на едnodневна екскурзија за
учениците од трето одделение при ООУ
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за реализација на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.01-264/1 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7126/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

317.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на

ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија за
учениците од шесто одделение при ООУ
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.01-264/1 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7127/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

318.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на тридневна екскурзија за
учениците од деветто одделение при
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во
учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување

на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.01-264/1 од 12.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7128/1 Совет на општина Струмица
01.09.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

319.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто одделение при
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во
учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.01-264/1 од 12.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7129/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

320.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 223/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7130/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

321.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2022/2023 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7131/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

322.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7132/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

323.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто одделение при ООУ
„Никола Вапцаров“ Струмица во
учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7133/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

324.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на едnodневна екскурзија за
учениците од трето одделение при ООУ
„Маршал Тито“ Струмица во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.08-289/1 од 15.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7134/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

325.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија за
учениците од шесто одделение при ООУ
„Маршал Тито“ Струмица во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.08-291/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7135/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

326.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на тридневна екскурзија за
учениците од деветто одделение при
ООУ „Маршал Тито“ Струмица во
учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.08-292/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7136/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

327.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто одделение при ООУ
„Маршал Тито“ Струмица во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.08-290/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7137/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

328.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.09-330/1 од 29.07.2022 годин;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7138/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

329.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.01-333/2 од 29.07.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7139/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

330.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2022/2023 година

1. Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.08-333/3 од 29.07.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7141/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

331.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к **за давање позитивно мислење за** **реализација на Програмата за** **изведување на настава во природа со** **учениците од петто одделение при ООУ** **„Сандо Масев“ Струмица во учебната** **2022/2023 година**

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.01- 333/4 од 29.07.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а по претходно добиено позитивно мислење од страна на Биро за развој на образованието.

Бр.08-7142/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

332.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к **за давање позитивно мислење за** **реализација на Програмата за** **изведување на едnodневна екскурзија со** **учениците од трето одделение при ООУ** **„Даме Груев“ Куклиш во учебната** **2022/2023 година**

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2022/2023 година, бр.08-253/1 од 11.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7143/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

333.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија за
учениците од шесто одделение при ООУ
„Даме Груев“ Куклиш во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2022/2023 година, бр.08-254/1 од 11.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7144/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

334.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на тридневна екскурзија за
учениците од деветто одделение при
ООУ „Даме Груев“ Куклиш
во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од

деветто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2022/2023 година, бр.08-255/1 од 11.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7145/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

335.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто одделение при ООУ
„Даме Груев“ Куклиш во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2022/2023 година, бр.08-256/1 од 11.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7146/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

336.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7174/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

337.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина

Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7148/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

338.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.09.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од

деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7149/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

339.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к **за давање позитивно мислење за** **реализација на Програмата за** **кампување со учениците од шесто до** **деветто одделение при ООУ „Маршал** **Тито“ Муртино** **во учебната 2022/2023 година**

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7150/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

340.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к **за давање позитивно мислење за** **реализација на Програмата за зимување** **со учениците од шесто до деветто** **одделение при ООУ „Маршал** **Тито“ Муртино во учебната 2022/2023** **година**

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7151/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

341.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто одделение од ООУ
„Маршал Тито“ Муртино во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение од ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2022/2023 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7152/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

342.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на едnodневна екскурзија со
учениците од трето одделение при ООУ
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во
учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Св. Кирил и

Методиј“ Дабиле во учебната 2022/2023 година, бр.08-248/1 од 15.08.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7153/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

343.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија со
учениците од шесто одделение при ООУ
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во
учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2022/2023 година, бр.08-248/2 од 15.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7154/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

344.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на тридневна екскурзија со
учениците од деветто одделение при
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во
учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2022/2023 година, бр.08-248/3 од 15.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7155/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

345.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на еднодневна екскурзија со
учениците од трето одделение при ООУ
„Герас Цунев“ Просениково во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2022/2023 година, бр.08-244/11 од 12.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7156/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

346.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија за
учениците од шесто одделение при ООУ
„Герас Цунев“ Просениково во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2022/2023 година, бр.08-244/12 од 12.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7157/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

347.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2022/2023 година, бр.08-244/13 од 12.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7158/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

348.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2022/2023 година, бр.08-244/12 од 12.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-5475/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

349.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на еднодневна екскурзија со
учениците од трето одделение при ООУ
„Гоце Делчев“ Вељуса во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2022/2023 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7160/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

350.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на тридневна екскурзија со
учениците од деветто одделение при
ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Гоце

Делчев“ Вељуса во учебната 2022/2023 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето позитивно мислење од Биро за развој на образованието.

Бр.08-7161/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

351.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) и член 148 од Деловникот на Советот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
по Барање за автентично толкување на
членови од Деловникот на Советот на
општина Струмица

Барањето за автентично толкување на членовите 2, 16,18, 19, 20, 23, 63 и 69 од Деловникот на Советот на општина Струмица бр. 08-6106/1 од 25.07.2022 година, доставено до Општина Струмица е неоправдано, затоа што членовите од Деловникот, изготвен согласно Законот за локалната самоуправа и Статутот на општина Струмица, се јасни и прецизни и непотребно е дополнително образлагање на истите.

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7162/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

352.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот
на општина Струмица за вториот
квартал од 2022 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2022 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7163/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

353.K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за период: 01.01.2022 - 30.06.2022 год.

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самофинансирани активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација а до крај на %		
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
ВКУПНИ ПРИХОДИ	678.342.982	219.420.690	630.075.494	301.133.186	36.549.580	11.950.936	58.576.996	36.426.844	0	0	1.403.545.052	568.931.656	834.613.396	40,54	
	619.842.982	160.420.482	630.075.494	301.133.186	36.549.580	11.950.936	58.576.996	36.426.844	0	0	1.345.045.052	509.931.448	835.113.604	37,91	
	58.500.000	59.000.208	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	59.000.208	-500.208	100,86	
ВКУПНИ РАСХОДИ	678.342.982	191.342.990	630.075.494	288.773.441	36.549.580	11.950.936	58.576.996	20.563.155	0	0	1.403.545.052	512.630.522	890.914.530	36,52	
	288.385.024	135.207.901	605.261.359	288.773.441	35.049.580	11.950.936	32.071.106	13.308.554	0	0	960.767.069	449.240.832	511.526.237	46,76	
	389.957.958	56.135.089	24.814.135	0	1.500.000	0	26.505.890	7.254.601	0	0	442.777.983	63.399.690	379.388.293	14,32	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	619.842.982	160.420.482	630.075.494	301.133.186	36.549.580	11.950.936	58.576.996	36.426.844	0	0	1.345.045.052	509.931.448	835.113.604	37,91	
	328.886.191	123.214.918	0	0	0	0	0	0	0	0	328.886.191	123.214.918	206.681.273	37,35	
	15.000.000	6.226.538	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	6.226.538	8.773.462	41,51	
	87.000.000	41.080.625	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	41.080.625	45.919.375	47,22	
	226.386.181	75.402.620	0	0	0	0	0	0	0	0	226.386.181	75.402.620	150.983.571	33,31	
	1.500.000	505.135	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	505.135	994.885	33,68	
	15.007.126	7.200.144	0	0	36.549.580	10.856.009	0	0	0	0	51.556.708	18.056.153	33.500.553	35,02	
	4.000.000	1.495.395	0	0	0	1.490	0	0	0	0	4.000.000	1.496.885	2.503.115	37,42	
	500.000	210.200	0	0	33.046.080	10.800.218	0	0	0	0	33.546.080	11.010.418	22.535.662	32,82	
	10.507.126	5.494.549	0	0	3.503.500	54.301	0	0	0	0	14.010.628	5.548.850	8.461.776	39,60	
	274.939.685	30.005.420	630.075.494	301.133.186	0	1.094.927	58.576.996	36.426.844	0	0	983.992.155	368.680.377	594.931.778	38,26	
	274.939.685	30.005.420	630.075.494	301.133.186	0	1.094.927	699.081	0	0	0	905.714.240	332.233.533	573.480.707	36,68	
	0	0	0	0	0	0	57.877.915	36.426.844	0	0	57.877.915	36.426.844	21.451.071	62,94	
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	59.000.208	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	59.000.208	-500.208	100,86
		58.500.000	59.000.208	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	59.000.208	-500.208	100,86
58.500.000		59.000.208	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	59.000.208	-500.208	100,86	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	288.385.024	135.207.901	605.261.359	288.773.441	35.049.580	11.950.936	32.071.106	13.308.554	0	0	960.767.069	449.240.832	511.526.237	46,76	

40 Плати, наемнини и надонестости за вработените	106.785.607	48.731.683	489.339.659	241.609.639	0	0	0	0	0	0	596.125.268	290.341.302	305.783.964	48.70
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	71.709.332	30.295.471	351.864.679	173.753.871	0	0	0	0	0	0	423.574.011	204.049.342	219.524.669	48.17
402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	24.916.275	12.301.005	137.474.980	67.855.768	0	0	0	0	0	0	162.391.255	80.156.773	82.234.482	49.36
404 надонестости	10.160.000	6.135.187	0	0	0	0	0	0	0	0	10.160.000	6.135.187	4.024.813	60.39
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	842.242	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	842.242	2.457.758	25.52
412 Постојана резерва (непредавливни расходи)	1.700.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	190.000	1.510.000	11.18
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	652.242	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	652.242	947.758	40.77
42 Стоки и услуги	120.617.116	64.695.000	112.878.735	46.477.364	35.049.580	11.950.936	11.948.733	3.947.161	0	0	280.484.164	127.060.461	153.433.703	45.30
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	850.000	315.946	0	0	549.000	64.500	1.269.600	534.923	0	0	2.668.600	915.369	1.753.231	34.30
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	36.612.000	30.443.146	21.718.000	15.358.519	5.955.500	1.459.911	0	0	0	0	64.285.500	47.261.576	17.023.924	73.52
423 СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДР. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	14.512.188	3.747.030	4.424.300	1.323.542	12.391.080	4.820.572	612.490	48.629	0	0	31.940.058	9.739.773	22.200.285	30.49
424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	39.137.247	15.273.568	15.858.400	5.119.121	2.694.500	902.652	0	0	0	0	57.680.147	21.295.341	36.384.806	36.92
425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	16.833.000	9.635.297	61.588.035	19.568.920	10.199.500	3.760.038	9.358.643	3.363.609	0	0	97.979.178	36.327.864	61.851.314	37.08
426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	5.993.881	2.091.673	820.000	215.540	950.000	351.263	323.000	0	0	0	8.076.881	2.959.476	5.418.405	32.91
427 ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	6.688.800	3.178.340	8.470.000	4.891.722	2.320.000	792.000	395.000	0	0	0	17.863.800	8.862.062	9.001.738	49.61
45 КАМАТИ	250.000	96.714	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	96.714	153.286	38.69
452 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	250.000	96.714	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	96.714	153.286	38.69
46 Субвенции и трансфери	57.432.301	20.852.282	3.042.965	686.438	0	0	20.122.373	9.361.393	0	0	80.597.639	30.900.113	49.697.526	38.34
463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	13.986.812	7.093.051	0	0	0	0	0	0	0	0	13.986.812	7.093.051	8.893.761	50.71
464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	43.445.489	13.759.231	3.042.965	686.438	0	0	20.122.373	9.361.393	0	0	66.610.827	23.807.062	42.803.765	35.74
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	389.957.958	56.135.089	24.814.135	0	1.500.000	0	26.505.890	7.254.801	0	0	442.777.983	63.389.890	379.388.293	14.32
48 Капитални расходи	389.957.958	56.135.089	24.814.135	0	1.500.000	0	26.505.890	7.254.801	0	0	442.777.983	63.389.890	379.388.293	14.32
480 Купување на опрема и машини	9.500.000	5.246.324	0	0	0	0	6.150.000	0	0	0	15.650.000	5.246.324	10.403.676	33.52
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	331.457.958	44.387.984	24.814.135	0	0	0	20.355.890	7.254.801	0	0	376.627.983	51.642.595	324.985.388	13.71
483 КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0.00
485 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	25.000.000	2.123.596	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	2.123.596	22.876.404	8.49
486 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	6.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0.00
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	15.500.000	4.377.175	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500.000	4.377.175	11.122.825	28.24

Образложение

Вкупните приходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.403.545.052,00 денари се реализирани 567.836.729,00 денари или со процент 40,50%
Вкупните расходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.403.545.052,00 денари се реализирани 512.630.522,00 денари или со процент 36,50%

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2022-30.06.2022 год.)

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	32.220
421	12.130.076
423	122.373
424	776.048
425	488.705
426	60.556
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	595.442
481	
482	1.786.426
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	15.991.846

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
		утужени	неутужени	
јануари	14.740.830	5.438.537	1.710.039	21.909.406
февруари	16.088.907	9.376.387	3.786.217	29.251.511
март	3.999.117	9.239.762	8.233.444	21.472.323
април	7.193.850	5.644.221	14.403.490	27.241.561
мај	1.621.732	76.899	8.194.148	9.892.779
јуни	9.485.633	1.235.166	5.271.047	15.991.846
јули				
август				
септември				
октомври				
ноември				0
декември				0

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кон се достасани до 30.04.2022 година изнесуваат 27.241.561,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 7.193.850,00 денари, а износот од 5.644.221,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 18.549.233,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.692.328,00 денари. Општина Струмица до 30.04.2022 година има недостасани обврски во износ од 14.690.682,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кон се достасани до 31.05.2022 година изнесуваат 9.892.779,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 1.621.732,00 денари, а износот од 76.899,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 2.222.172,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 7.670.607,00 денари. Општина Струмица до 31.05.2022 година има недостасани обврски во износ од 14.848.876,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кон се достасани до 30.06.2022 година изнесуваат 15.991.846,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 9.485.633,00 денари, а износот од 1.235.166,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 2.381.868,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 13.609.978,00 денари. Општина Струмица до 30.06.2022 година има недостасани обврски во износ од 9.192.113,00 денари.

